

**БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА РЕЗИДЕНТНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОГЛАСНО
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ НА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ
CLAIM FOR ISSUE A CERTIFICATE OF RESIDENCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA UNDER THE AGREEMENT
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION**

Име и презиме / Фирма на подносителот на барањето Full name / Legal person of the applicant				
Подносителот на барањето е: (точно значи) Applicant is: (Precisely)		<input type="checkbox"/> Физичко лице / Physical person <input type="checkbox"/> Правно лице / Legal person <input type="checkbox"/> Друго / Other _____		
Даночен број во Македонија Tax identification number in Macedonia				
<input type="checkbox"/> Физичко лице Physical person (се впишуваат податоците за место на живеење во Македонија) (data of current address in Macedonia should be written in)		Тел: Phone _____		
<input type="checkbox"/> Правно лице или друго лице Legal person or other person (се впишуваат податоци за седиштето односно местото на фактичкото управување во Македонија) (data of address or headquarters in Macedonia should be written in)		Тел: Phone _____		
Период за кој се бара издавање потврда за резиденство Period for which certificate of residence is required				
Намена заради која се издава потврдата за резиденство Purpose for which certificate of residence is required				
Назив на државата договорничка* Contracting state*	Вид на приход остварен во државата договорничка Type of income earned in contracting state	Износ на приходот Amount of income	Име на странската држава/ лице- исплатител приходот Name of foreign state / person-payer of income	Дата на примање на приходот Date of reception of the income
Друго Other				
Податоци за овластеното лице Data for authorized person <input type="checkbox"/> Овластување (во прилог) Authorization (enclose)	Име и презиме Full name			
	Адреса Address			

- Држава со која Република Македонија има склучено договор за одбегнување на двојно оданочување за приходи за кои се бара издавање на потврда за резидентност.
- State with which Republic of Macedonia has agreement for the avoidance on double taxation for incomes for which certificate of residence is required

Место _____ Дата _____
Place _____ Date _____

(Печат)
(Stamp)

(потпис на обврзникот/застапникот/ овластеното лице)
(Signature of the taxpayer/representative/authorized person)